



Врз основа на член 22, став 1, точка 8; член 36, став 1 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/2002) а во врска со Програмата за активностите на Општина Карпош од областа на образованието за 2021 година, Глава II Проектни активности, точка 12 Награди за најдобро уреден ЕКО-училишен двор („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.24/2020), а во согласност со Одлуката за објавување на јавен повик за најдобро уреден ЕКО- училишен двор/катче на основните општински училишта од територија на Општина Карпошза Општина Карпош бр.09-2334/19 од 09.04.2021 Општина Карпош распишува

## Ј А В Е Н П О В И К

1. Право на учество на јавниот повик имаат сите општинските основни училишта од територијата на Општина Карпош

### 2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО НА ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ

Уредувањето на училишен двор/катче/дел со еколошки содржини потребно е да:

- Поттикнува креативност кај учениците, родителите и наставниците од општинските училишта;
- Овозможува зголемување на еколошката свест и грижа за животната средина;
- Користење на рециклирани материјали и нивно понатамошно користење и
- Поттикнува зголемување на мотивираноста за одржување и грижа на училишниот двор.

### 3. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА НАЈДОБАР ЕКО-УЧИЛИШЕН ДВОР/УЧИЛИШНО КАТЧЕ ОД ОПШТИНСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ОД ОПШТИНА КАРПОШ

Критериум	Бодови
<b>1. Поставена урбана опрема:</b>	<b>20</b>
- клупи/катче за седење	5
- канти за отпадоци	5
- канти за рециклирање	5
- опрема за спорт и рекреација	5
<b>2. Направени патеки</b>	<b>5</b>
<b>3. Озеленување на дворот:</b>	<b>15</b>



- садници/дрвца	5
- цвеќиња	5
- трева	5
<b>4. Употреба на рециклирани материјали</b>	<b>5</b>
<b>5. Хигиена на училишен двор</b>	<b>5</b>
<b>6. Креативност</b>	<b>50</b>
<b>Вкупно бодови (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>100</b>

## 2 НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Училишната апликација со изработена СКИЦА или КОЛОР ФОТОГРАРИИ да се достави по пошта на ул. „Радика“ бр. 9 – Скопје или во Архивата на Општина Карпош, барака бр. 2, во затворен плик со назнака „Комисија за доделување на награди за најдобар ЕКО-училишен двор/катче во основните општински училишта на територија на Општина Карпош“, Скопје

## 3 РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Рокот за пријавување на Јавниот повик е 10.05.2021 година

ОПШТИНА КАРПОШ